



Дополнителни услови за осигурување на дарители на крв од последици на несреќен случај

член 1: општи одредби

- [1] Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (во понатамошниот текст: Општи услови) и овие Дополнителни услови се составен дел од договорот за осигурување на дарители на крв од последици на несреќен случај.
- [2] Според овие Дополнителни услови може да се осигуруваат дарители на крв без оглед на нивната здравствена состојба, општа работоспособност и старост, и тоа без плаќање на зголемена премија во смисла на член 8, став (1), точка 6 од Општите услови, освен лицата кои според член 4, став (3) од Општите услови, во секој случај се исклучени од осигурување.

- [5] Обврската на осигурувачот за секој осигуреник постои и во случај кога договаработот ја нема платено премијата во рокот наведен во полисата, а незгодата настанала за времетраењето на осигурувањето.

член 4: завршни одредби

- [1] Овие Дополнителни услови важат заедно со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај. Доколку нивната содржина се разликува од Општите услови, тогаш важат овие Дополнителни услови.

член 2: опсег на обврските на осигурувачот

- [1] Осигурувањето покрива незгода која му се случила на дарителот на крв:
 - 1) на пат од домот или работното место до местото кое е одредено за дарување крв;
 - 2) за време на дарување на крв (вклучено е и времето за чекање пред и после дарувањето крв);
 - 3) на пат од местото каде што се дарува крв до домот или работното место.
- [2] Осигурувањето покрива и незгоди кои се непосредна последица на дарувањето крв и настанати поради:
 - 1) разни скриени физички и психички недостатоци на крводарителот;
 - 2) пропусти на медицинскиот персонал;
 - 3) самото крводарување;
 - 4) грешки на апаратите за земање крв;
 - 5) непочитување на лекарските инструкции после вадењето на крв од страна на осигуреникот.
- [3] Лицата кои прв пат даруваат крв стануваат евидентирани крводарители од моментот кога организирано ќе се упатат на дарување на крв.

член 3: плаќање на премијата

- [1] Премијата се пресметува врз основа на бројот на дарувања на крв на секој крводарител во осигурителната година.
- [2] Премијата се плаќа однапред за сите евидентирани крводарители според бројот на дарувања на крв од претходната година. Конечната пресметка на премијата се врши после истекувањето на осигурителната година, врз основа на вистинскиот број на крводарители, како и бројот на дарувања на крв.
- [3] Договаработот е должен во рок од 30 дена после истекувањето на осигурителната година да го пријави на осигурувачот точниот број на евидентирани крводарители и вкупниот број на дарувања на крв, како и да ја уплати можната разлика во премијата.
- [4] Договаработот е должен да му дозволи на осигурувачот увид во својата евиденција од која може да се утврди бројот на крводарители, вкупниот број на дарувања на крв, како и тоа дали лицето на кое му се случила незгодата во тоа време било евидентирано како крводарител.